

МАКПРОМЕТ АД-ШТИП

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА**

Прилеп, мај 2019

СОДРЖИНА

Страна

Извештај на независниот ревизор

1-2

Финансиски извештаи

Извештај за сеопфатна добивка

Извештај за финансиската состојба

Извештај за паричните текови

Извештај за промените во главнината

Белешки кон финансиските извештаи

Додатоци

Додаток 1-Законски обврски за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работење

Додаток 2-Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба, Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3-Годишен извештај за работење

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
МАКПРОМЕТ АД Штип**

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на МАКПРОМЕТ АД-Штип (во понатамошниот текст: Друштвото), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2018 година, Извештајот за добивка или загуба и Извештајот за останата сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија (Сл. Весник на РМ бр.79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликуваат ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од

страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти, финансиската состојба на МАКПРОМЕТ АД Штип на 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 352, член 384 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, ... 239/2018).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, ... 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи МАКПРОМЕТ АД Штип за годината која завршува на 31 декември 2018 година.

Прилеп,
30 мај 2019 година

Овластен ревизор

Пецко Ристески

Пелагониска Ревизорска Кука
ДОО Прилеп
ДОО Управител
Пецко Ристески

**Финансиски извештаи за годината
завршена на 31.12.2018 во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија
за МАКПРОМЕТ АД ШТИП**

**Извештај за финансиската состојба
Извештај за сеопфатна добивка
Извештај на паричниот тек
Извештај за промените во главнината**

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на директори на Друштвото на 01.03.2018 год. и
потпишани во негово име од главниот извршен директор Пиха Стерјова

Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**
на 31 декември 2018 година

	Белешки	31 декември 2018 во (000) МКД	31 декември 2017 во (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	28	221	221
Материјални средства	29	101.203	94.440
Вложувања во недвижности за изнајмување	30	22.562	26.478
Долгорочни финансиски средства	31	927	923
Вкупно нетековни средства		124.913	122.062
Тековни средства			
Залихи	32	4.374	4.418
Побарувања од поврзани друштва	33	9.242	16.208
Побарувања од купувачи	33	18.317	22.793
Побарувања за дадени аванси на добавувачи			
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акциза и за останати давачки кон државата (претплати)	33	3.906	3.870
Побарувања од вработените	33	100	177
Останати краткорочни побарувања			50
Краткорочни финансиски средства	33	2.630	50.117
Парични средства и парични еквиваленти	34	4.088	4.886
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	33	3.520	2.489
Вкупно тековни средства		46.177	105.008
ВКУПНО СРЕДСТВА		171.090	227.070
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви			
Основна главнина		186.987	186.987
Ревалоризациска резерва		129	125
Резерви		140	140
Акумулирана добивка			
Останати резерви			
Пренесена загуба (-)		(76.034)	(76.375)
Добивка/Загуба за деловната година		(4.809)	341
Вкупно главнина и резерви		106.413	111.218
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци			
Долгорочни обврски	36	5.053	7.609
Одложени даночни обврски			
Тековни обврски			
Обврски спрема поврзани друштва	37		
Обврски спрема добавувачи		16.666	56.241
Обврски за позајмици		17.964	15.742
Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата		13.719	23.395
Обврски кон вработените		581	580
Тековни даночни обврски		1.095	1.079
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		14	
Обврски по заеми и кредити		1.565	1.516
Обврски по основ на учество во резултатот			
Останати финансиски обврски			
Останати краткорочни обврски			
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди		8.020	9.690
Вкупно тековни обврски		59.624	108.243
Вкупно обврски		64.677	115.852
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		171.090	227.070

Одборот на директори на ден 01.03.2019 год. ги одобри овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложи на Собранието на акционери за усвојување

Извршен директор
Тина Стерјова



Финансиски извештаи за 2018 година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА И ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА
ДОБИВКА
НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП
на 31 декември 2018 година**

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2018</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2017</u> <u>во (000) МКД</u>
Приходи од работењето		85.321	96.954
Приходи од продажба	9	83.062	89.260
Останати приходи	10	2.259	7.694
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	11	496	(161)
Капитализирано сопствено производство и услуги			
Расходи од работењето		90.828	95.999
Трошоци за сировини и други материјали	12	38.593	42.353
Набавна вредност на продадени стоки	13	2.234	2.029
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	14	1.655	437
Услуги со карактер на материјални трошоци	15	8.542	9.065
Останати трошоци од работењето	16	6.630	7.755
Трошоци за вработените	17	24.713	21.238
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	18	6.928	7.520
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	19	1.340	
Резервирања за трошоци и ризици			
Останати расходи од работењето	20	193	5.602
Финансиски приходи	21	520	608
Финансиски расходи	22	318	850
Удел во загубата/добивката на придружените друштва			
Добивка/Загуба од редовното работење	23	(4.809)	552
Нето добивка/загуба од прекинати работења			
Добивка/Загуба пред оданочување	23	(4.809)	552
Данок на добивка	24		211
Одложени даночни приходи/расходи			
Нето добивка/загуба за деловната година	25	(4.809)	341
Останата сеопфатна добивка			
Останата сеопфатна загуба			
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината	26	(4.809)	341
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на имателите на акции		(4.809)	341
Заработувачка (загуба) по акција (денари по акција) основна и разводнета	27		6

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
НА МАКПРОМЕТ Штип
на 31 декември 2018 година**

	<u>31 декември 2018</u> во (000) МКД	<u>31 декември 2017</u> во (000) МКД
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	(4.809)	341
Амортизација на основни средства	6.928	7.520
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	44	(4.418)
Побарувања од поврзани друштва	6.966	25.244
Побарувања од купувачи	4.476	(11.348)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	(36)	214
Побарувања од вработените	77	(103)
Останати краткорочни побарувања	50	(50)
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	(1.031)	(1.856)
	<u>10.546</u>	<u>7.683</u>
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	(39.575)	44.192
Обврски спрема добавувачи	2.222	11.518
Обврски за аванси, депозити и кауции	(9.676)	20.095
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	1	342
Обврски кон вработените	16	650
Тековни даночни обврски	14	(411)
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	49	1.516
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	(1.670)	66
	<u>(48.619)</u>	<u>77.968</u>
Вкупно нето готовина од оперативни активности	(35.954)	93.512
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Нематеријални средства		145
Материјални средства	(11.324)	(42.154)
Вложувања во недвижности	1.549	20.264
Долгорочни финансиски средства	(4)	702
Краткорочни финансиски средства	47.487	(36.389)
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	37.708	(57.432)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	4	(53.141)
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	(2.556)	4.920
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	(2.552)	(48.221)
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	(798)	(12.140)
Готовина на почетокот од годината	4.886	17.026
Готовина на крајот од годината	4.088	4.886

Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**
на 31 декември 2018 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2017 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2018 година (во 000 МКД)
Основна главнина	186.987	-	-	186.987
Ревалоризациона резерва	125	4	-	129
Резерви	140			140
Акумулирана добивка	-			-
Пренесена загуба	(76.375)		341	(76.034)
Исплатени дивиденди	-			-
Задржан данок				
Добивка / Загуба за финансиската година	341	(4.809)	(341)	(4.809)
Вкупно главнина и резерви	111.218	(4.805)	-	106.413

Белешките се составен дел на финансиските извештаи.